



СО ГЛАСОТ ЈА НОСИ ТАТКО

Во 1995 година Наумовски со семејството се решил на пресудниот чекор да ја напушти татковината. Ја преминале "барата" и само два месеца престојувале во Индијана. Потоа се "вгнездиле" во Детроит - Мичиген.

Гласот на Наум Наумовски проструи низ етерот. Тоа беше гласот на штотуку дојдениот доселеник од Македонија, кој се карактеризира со редок ентузијазам, со верба и љубов, неговиот жар опстојува и натаму.

Билјана. Го отслужил воениот рок во тогашната ЈНА. Подолго време работел во поштата во Ресен, но тоа никако не го исполнувало. Постојано го слушал Радио Ресен, често копнеел еден ден и тој да се најде пред микрофонот, не заради себе лично туку за другите, за нашите, за Македонците, да може да ги информира, на

Мичиген. Кратко време работел во една пекара, а потоа во компанијата "СР-ГУКАЛ ЕКСПРЕС", компанија за стерилизација на медицинска опрема како оператор, 6 години работел како супервајзер, а последниве години како возач. Сите членови на неговото семејство се вработени. Сопственик е на две куќи.

■ Пишува: проф. Ламбе **МАРТИНСКИ**

во оние кои доаѓаат, секаде и секогаш ќе нè има како македонски народ, како народ на Република Македонија.

ПЕЧАЛБАРСТВОТО КАКО ИЗЛЕЗ

Печалбарството е традиција која и денес сè уште се негува во овој крај.

Господинот Наум Наумовски од селото Крани, роден 1953 година, е еден од оние кои ја напуштиле Преспа и Република Македонија. Поради материјалната состојба во која се наоѓало неговото семејство тоа не било зможено, односно за да ја обезбеди егзистенцијата тој работел сè и сèшто, а одредено време дури и во една продавница заедно со сопругата Цветанка и ќерките Јасмина и



НАУМ НАУМОВСКИ ВО СВОЕТО СТУДИО ВО ДЕТРОИТ

Во Република Македонија на брегот на прекрасното Преспанско Езеро некогаш се наоѓал градот Преспа. Тоа како килим е распослано по должината на албанско-грчката граница, дел од нашата татковина која од дамнина е позната ширум светот, особено како престолнина на Самуиловото царство. Преспа е колевката од каде што излегле првите наши печалбари и по корка леб се упатиле во туѓина, во прекуокеанските земји. Луѓето од приградските населби на Ресен и од местата покрај езерото заминувале од родниот крај затоа што сиромаштијата им навлегла во секоја порода од животот, а воедно ги притискале и различните тортури и малтретирања од злобниците, соседите... Тие тежнееле преку асимилација да го уништат македонскиот етнос, но тој опстојувал, опстојува и ќе опстојува како низ минатите векови така и

тој начин да го негува мајчиниот македонски говор како наследство од илјади, илјади години од пред Александар Македонски сè до денешните денови.

Во 1995 година Наумовски со семејството се решил на пресудниот чекор да ја напушти татковината. Ја преминале "барата" и само два месеца престојувале во Индијана. Потоа се "вгнездиле" во Детроит -

ДАМНЕСНА ЖЕЛБА

Но, Наумовски е најзадоволен и пресрекен откако работи како волонтер во радиото на црковната општина во Детроит, каде што има можност да ги запознава со новините сите наши луѓе кои се наоѓаат на тој простор. Од 2000/2001 година тој е сопственик на радиостаница, од студиото

ВИНАТА ЗА ПЕЧАЛБАРИТЕ

контактира со луѓето од дијаспората, а ќерката Билјана е уредник и водител. Со тоа му се исполнила дамнешната желба. Сега за сега, само во сабота 2 часа се емитува македонска програма, музичка, информативна, вестите од стариот крај ги добива од известувачот господинот Стојан Тренчески од Македонското радио во Скопје. Од тука се упатуваат многу честитки, реклами, огласи и соопшенија, а се реализира и про-

грама во живо со политичари, бизнисмени и активисти директно од Република Македонија.

Речиси три години ова македонско радио ги прави просреќни нашите луѓе од Детроит и околината. Гласот на Наум Наумовски проструи низ етерот. Тоа беше гласот на штотуку дојдениот доселеник од Македонија, кој се карактеризира со редок ентузијазам, со верба и љубов, неговиот жар опстојува и натаму. Тој ги

информира Македонците за настаните во родната Македонија, носи абер од татковината, го негува литературниот јазик, се збогатуваат и се зацврстуваат врските на раселените по светот со незаборавната Македонија, ги соопштува најзначајните настани, случувања на сонародниците во татковината, говори за сè она што е од витално значење за опстојувањето на Македонија. Меѓутоа, неговата информативна дејност

ги надминува американските меридијани. Тој е еден од темелните луѓе - фактори, кои денес во Америка, особено во регионите околу Детроит, настојуваат кај младите да ја всадат желбата за изучување на јазикот на нивните предци, да го негуваат фолклорното богатство, да ги продолжуваат националните традиции. Нашиот човек од дијаспората Наум Наумовски треба да биде пример достоин за почит.

R. РАФАЈЛОВСКИ
консалтинг

НОВО
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, царините, финансиите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Прописи
- Камати, коефициенти и стапки
- Плати
- Други информации
- Надоместоци
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Курсни листи

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страна на илтернет ѝ добивајте сите податоци со однапред дадена шифра.

Користејте ја нашата литература!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР И 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со илчип,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултиме-
дијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН